



# Volkswagen ID.4 Pro Performance Max

Зафатнина на моторот: 0 cm<sup>3</sup>

Менувач: 1 степен автоматски, погон на задните тркала

Забрзување : 0-100 km/h: 8.5 s/Макс. Брзина 160 km/h

Макс. моќност / макс. вртежен момент: 150 kW (204 КС) / 310 Nm

Досег: 522 km во комбиниран циклус на возење WLTP

Очекуван досег во пракса: 360-520 Km

Време на полнење AC 11 kW, 0-100% SOC : 07:30 h

Време на полнење DC 125 kW, 5-80% SOC : 00:38 h

Волумен на багажник: 543 l – 1.575 l

Капацитет на батеријата: 77 kWh

Потрошувачка на енергија: 17,2 kWh/100 km комбинирано според WLTP

Должина x висина x ширина : 4584 x 1852 x 1640

## Дополнителна опрема без доплата


5VA1 / LA	Сива Металик Manganese Grey со покрив во Црна Ninja Black/Внатрешност Soul Black со детали во Florence Brown
WM1	Пакет Exterior Style „Silver“ (кровни шини, сребрени, елоксирани, предните и задните столбови на покривот и долниот централен дел на предниот браник акцентирани во Сребрена „Silver“ боја)
1M6	Кука за влечење, преклоплива, со електрично отклучување
GW0	Без Car2X - задолжително за нарачка во Македонија
1S1	Алат и дигалка

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

**62.367 €**

\* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкуирани давачки

3.854.280 денари



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО  
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

# Сериска опрема во зависност од нивото на опременост



## НАДВОРЕШНОСТ

Браници во боја на каросерија  
Зелено термоизолационо застаклување на задниот и страничните прозори  
Автоматски загревани прсклаки за миеење на ветробранското стакло  
Панорамски сончев покрив  
Електрично прилагодливи, преклопливи надворешни ретровизори со греење  
Периметарско осветлување со проекција на лого  
Осветлена LED лента помеѓу предните светла и осветлени вдлабнатини на рачките на вратите  
IQ.Light - Matrix LED предни светла со автоматска контрола, светло за лоши временски услови, функција за поздрав  
Динамичка контрола на долги светла „Dynamic Light Assist“ за LED Matrix предни светла  
3D LED задни светла со динамични показатели на насока  
Алу фелни „Drammen“ 20“, црни, полирано чело, 8J x 20 напред, 9J x 20 назад,  
AirStop® гуми 235/50 R20 напред, AirStop® гуми 255/45 R20 назад, сигурносни навртки

## БЕЗБЕДНОСТ

Воздушно перниче за возач и совозач, со деактивирање на воздушното перниче за совозач  
Воздушна завеса напред и назад, странични воздушни перничича напред, централно воздушно перниче  
Безбедносни појаси со три точки  
Електронски имобилизатор  
Звучно и светлосно предупредување за појаси напред и назад  
ISOFIX/i-Size точки за прицврстување на детски седишта на задните седишта и на совозачкото седиште  
Систем за итни повици „eCall“  
Паркинг сензори напред и назад со графичко и звучно предупредување за препреки „Park Distance Control“  
Систем за предупредување на возачот (препознавање на замор)  
Автономно сопирање при инти случаи „Front Assist“, со мониторинг на пешаци и велосипедисти  
Динамичен приказ на сообраќајни знаци  
Систем за задржување на лента „Lane Assist“  
Систем за промена на лента „Side Assist“  
Системи за помош на возачот „Travel Assist“, „Lane Assist“ и „Emergency Assist“ систем за предупредување при напуштање на лента  
Алармен систем против кражба со мониторинг на внатрешноста, резервна сирена и заштита од одвлекување

## ВНАТРЕШНОСТ

Амбиентално осветлување во 30 бои  
Автоматско затемнување на внатрешниот ретровизор  
Осветлени огледала во штитниците за сонце  
Мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на допир  
Потпирачи за раце на предните седишта  
ergoActive предни седишта со електрично прилагодување и функција за меморија, надолжно прилагодлива надколенична поддршка  
Греење на предни седишта  
Пневматски прилагодлива лумбална поддршка на предни седишта, со масажа  
Асиметрично преклоплив и поделив наслон за грб на задните седишта со централен потпирач за раце, 2 x држачи за чаши, отвор за долги предмети  
Преслекување на предните седиштата и надворешните задни седишта во текстил „ArtVelours“  
Текстилни патосници напред и назад

## ФУНКЦИОНАЛНОСТ

„Air Care Climatronic“ тро зонска автоматска контрола на климата со филтер за воздух со активен јаглен и стационарна климатизација  
Радио „Ready 2 Discover Max“ (12“ екран во боја чувствителен на допир)  
App-Connect вкл. App-Connect Wireless (безжично) за Apple CarPlay и Google Android Auto  
2 x USB-C приклучоци напред,  
Навигациски систем „Discover Pro“ (10“ екран во боја чувствителен на допир, дигитален радио прием DAB +, 6 + 1 звучници, 2 x USB-C приклучоци, Bluetooth)  
Интерфејс за мобилен уред „Comfort“ со функција за индуктивно (безжично) полнење  
Head-up дисплеј  
Сензор за дожд  
„Area View“ 360° камери вкл. задна камера  
Систем за стартување на моторот без клуч „Keyless Start“ без Safelock  
„Easy Open & Close“ сензорски контролирано отворање и затворање на задна врата од багажникот, со далечинско отклучување  
Систем за следење на притисокот во гумите  
Адаптивен темпомат ACC Stop & Go, со ограничувач на брзината  
Адаптивна контрола на подвозје DCC вкл. избор на профили за возење, избор на профили за возење  
Електромеханички серво управувач, со дејство зависно од брзината  
Прогресивно управување  
Електронски генериран звук на моторот „e-Sound“  
Кабел за полнење на домашен приклучок  
Кабел за полнење mode 3 type 2, 16 A  
Енергетски ефикасна топлинска пумпа